

Одлуката јавниот обвинител да го предлага Владата, а да го избира Собранието е меч со две острици, бидејќи процедурата за избор на првиот човек во Обвинителството останува иста, како и во времето на Бранко Црвенковски и во идилата на Љубчо Георгиевски. Имено, Александар Прчевски и Ставре Џиков се нивни производ, кој беше спакуван во најтесните партиски раководства и затоа своето реноме и име го изгубија во лавиринтот на политиката.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



НОВИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА РМ, ЛУПЧО ШВРГОВСКИ, ДАДЕ ЗАКЛЕТВА, НО ИСТОВРЕМЕНО ТРЕБА ДА ГИ ПОЛОЖИ СИТЕ ИСПИТИ ОД ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

Поради тоа, новата верзија на двата закона е компилација меѓу желбите и реалноста, која е сурова во однос на концептот кој го бара ЕУ, а мора да го спроведе Владата на Груевски.

НОВИНИ ВО ОБВИНИТЕЛСТВОТО

Министерот за правда, Михајло Маневски, ветува зголемени овластувања на јавните обвинителства, кои досега се

Во текот на истрагата, која ќе биде координирана од јавните обвинители, Обвинителството ќе има право да бара и деловни информации, или да проверува состојби на сомнителни банкарски сметки.

Со новата нацрт-верзија од Законот за јавно обвинителство се дава можност за формирање ново обвинителство за борба против организиран криминал, на кое најмногу се противеа вишите јавни обвинители. Тие беа против овој предлог, кој како идеја никна од Одделението

ЗА ОБВИНИТЕЛИТЕ - БОЦА КИСЛОРОД ИЛИ КАНТА ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД!?

Нацрт-верзиите на новите законски предлози за Јавно обвинителство и за Обвинителски совет се готови, но падна во вода идејата странец да биде прв човек на Јавното обвинителство. Зошто? Проектот на Никола Груевски беше дочекан на нож, бидејќи многу обвинители, па дури и правни експерти се најдоа затечени со неговиот предлог, кој всушност не претставува новина во правната сфера во Европската унија. Меѓутоа, Западот одамна е цивилизиран, додека народот и политичарите во Република Македонија сè уште живеат во племенски, поточно етнички заедници, а нивните "врачеви" не даваат слобода за владеење на правото.

Поради ова, идејата од програмата 100 чекори не ја помина државната граница, туку веднаш беше депортирана назад. Таа премногу им пречи на одредени моќници во правосудството, кои сè уште мислат дека живеат во она време. Но, секое време е минато, а сегашноста се менува со брзина на светлината.

концентрираа само во Законот за кривична постапка. Но, заборава дека "слободата или смртта" во Обвинителството одат заедно со волјата на Владата или на парламентарното мнозинство, односно јавниот обвинител ќе го избира Владата, а Собранието ќе гласа за него.

"Тој ќе ги има сите овластувања на МВР и на другите државни органи за откривање кривични дела и нивните сторители", изјави министерот Маневски, претставувајќи ги нацрт-верзиите од двата закона наменети за Обвинителството, кое и натаму ќе се бори за воздух, бидејќи кислородот му го продава политиката.

"Во предистражната постапка има овластувања да издава наредби за примена на посебни истражни мерки, ја раководи предистражната постапка и ги има на располагање овластените служби во МВР, финансиската полиција и Царинската управа. Не е оставено, како досега, дали ќе соработуваат или не", додаде Маневски.

за гонење на дела од организираниот криминал и борба против корупцијата при Јавното обвинителство на РМ.

Посебното јавно обвинителство за борба со организиран криминал ќе има свој обвинител, кој ќе работи на државно ниво, но во хиерархијата ќе биде подреден на државниот обвинител.

Законски е регулирано и разрешувањето на обвинителите, кое е круцијално прашање, бидејќи поради незадоволителни резултати во работата можат да се најдат на улица, но процедурата ќе ја извршува независна експертска комисија. Таа ќе одлучува кој обвинител ќе биде разрешен.

Именувањето на обвинителите ќе го врши Совет на обвинители, составен од 11 члена. Меѓу нив се министерот за правда, државниот обвинител, шест обвинители избрани на непосредни избори и тројца членови ќе ги избира Собранието.

Претседателот на државата остана без право да предлага свои членови, ка-

ко што беше случај за Судскиот совет.

Во пишувањето на законите беа инволвирани домашни и странски експерти, меѓу кои и италијанскиот обвинител Франческо Мандои.

Меѓутоа, главниот збор околу законите за Обвинителството ќе го имаат пратениците од опозицијата, но и од власта. Тие треба да ги разгледаат нацрт-верзиите и да го дадат својот суд, од кој во голема мера ќе се креираат идната кадровска политика, но и костурот на борбата против организираниот криминал.

ПРОЦЕДУРИ ВО СТРАНСТВО

Одлуката јавниот обвинител да го предлага Владата, а да го избира Собранието е меч со две острици, бидејќи процедурата за избор на првиот човек во Обвинителството останува иста, како и во времето на Бранко Црвенковски и во идилата на Љубчо Георгиевски. Имено, Александар Прчевски и Ставре Циков се нивни производ, кој беше спакнуван во најтесните партиски раководства и затоа своето реноме и име го изгубија во лавиринтот на политиката, која не дозволи акција, борба против организираниот криминал и корупцијата.

Според експертите, кои бучно беа против директната странска инвестиција во врвот на Јавното обвинителство, сега ја бранат својата поранешна позиција дека новината и слободата при изборот на обвинителот паднаа кога се носеа уставните амандмани. "За време на уставните амандмани имаше и поинакви мислења. Се предлагаше Советот на јавните обвинители да го избира јавниот обвинител, но не помина. Сега новина е тоа што Владата, пред да го предложи обвинителот, мора да обезбеди мислење во писмена форма од Советот на јавните обвинители и да го достави до Собранието. Тоа е чекор напред", изјави во медиумите вишиот јавен обвинител Тодор Витларов.

Поранешниот јавен обвинител Александар Прчевски, при јавната дебата за предложените амандмани за позицијата на Обвинителството, изјави дека опцијата Владата да го предлага, а Собранието да го избира првиот човек на Обвинителството значи чекор назад.

"Мислењето на Советот на јавните обвинители не е обврзувачко за Владата, но тоа, сепак треба да има влијание при неговиот избор. Бидејќи прашањето на изборот на јавниот обвинител беше решено со уставните амандмани, сега ги искористивме сите можности да се намали арбитражноста на Владата во таа процедура. Многу други држави имаат вакви решенија. Треба да се има предвид дека јавниот обвинител, сепак по функција е продолжена рака на извршната власт", оценува академик Владо Камбовски. Ова прашање земјите во ЕУ различно го решиле. На пример, во Австрија јавните обвинители ги назначува претседателот на државата, во Романија ги назначува шефот на државата, но по препорака на правосудна комисија. Во најсилната економска држава, САД, јавните обвинители на сите нивоа, вклучувајќи го и генералниот обвинител, ги назначува претседателот на државата. Во Белгија таа улога ја има кралот, но јавните обвинители ги разрешува само на предлог на министерот за правда. Слично е и во Шпанија, каде предлогот го доставува Владата, но по мислење на Генералниот совет на судската власт. Во Чешката Република врховниот државен обвинител го именува Владата, но само на предлог на министерот за правда. Ова прашање во Швајцарија се решава по волја на кантоните, но ги назначува Парламентот или Владата. Во Данска и во Естонија јавните обвинители ги именува министерот за правда. Оваа работа, во земјата на шпагетите - Италија ја решава правосудна комисија. Во Турција, пак, генералниот јавен обвинител е назначен од Врховниот совет на судии и обвинители, но само по предлог од Генералната дирекција за персонални и кадровски прашања при Министерството за правда.

ОСТРА АТМОСФЕРА

Новиот државен обвинител, Љупчо Шврговски, беше назначен на функцијата откако неговиот претходник беше сменет поради неработење. Вакуумот од три месеци не се почувствува во работењето на македонското Јавно обвинителство, бидејќи главните одлуки ги донесуваше колегиумот, кој постојано работеше под тензија на случаите "Бачило", "Денационализација на земјиште", "Кингер" итн.

Назначувањето на првиот човек на Јавното обвинителство на РМ мина во остра атмосфера. Опозицијата беше против старата процедура, иако таа беше виновна што не ја донесе новата правна регулатива.

"Се прави директен упад во правниот систем на РМ", изјави во собраниската расправа Борис Кондарко, пратеник од СДСМ.

Инаку, главно, Шврговски не беше критикуван за стручноста како обвинител, туку поради пријателството со браќата Мијалкови и неприфатената пријава за случајот "НПК", во кој се спомнуваше и Груевски.

"Го поздравувам неизнуденото негово признание дека со политичарите нема ништо, дека има само блиски пријателски врски со семејството Мијалкови, тоа е многу чесно да се каже", изјави експертот на СДСМ, Владо Бучковски.

"Не треба да се претерува во квалификациите, кои не би смееле да се слушнат од говорницата, да се спомнуваат семејствата, или било какво владеење. Ние ќе се бориме само за законот и од тоа нема да отстапиме", потенцира тогаш министерот за правда, Михајло Маневски.

Инаку, Љупчо Шврговски дојде од функцијата заменик-обвинител во скопското Јавно обвинителство. Тој учествуваше во процесот "Раштански лозја", случајот со убиените полицајци во Арачиново, а за да се кандидира добил поддршка од функционери од актуелната влада.

Љупчо Шврговски веќе 10 години работи во Обвинителството, а за себе смета дека е максимално стручен за да ја извршува функцијата републички јавен обвинител.

Меѓу кандидатите за обвинител беа и поранешниот и актуелниот штипски обвинител, Александар Наков и Драган Гацов, судијата Ристо Катавеновски, заменик-јавниот обвинител Коста Петровски и други адвокати и правници.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

hp

tel. 02/ 3215980

ProMedia